

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 80 Год. LXII

Четврток, 6 јули 2006

Цена на овој број е 170 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1261. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење на движни ствари-канцелариска опрема без надомест.....	1	1265. билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност.....	3
1262. Одлука за распишување оглас за именување по еден заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјата на Гостивар и Скопје.....	2	1266. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за усвојување План за набавки на Народна банка на Република Македонија за 2006 година.....	4
Исправка на Одлуката за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија од Земјоделското училиште „Димитар Влахов“, Струмица..	2	1267. Одлука за измена на Планот за инвестиции на Народна банка на Република Македонија за 2006 година.....	6
1263. Одлука за методологијата за издвојување посебна резерва за потенцијални загуби од преземени средства по основ на ненаплатени побарувања.....	2	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2006 година.....	6
1264. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните		Огласен дел	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1261.

Врз основа на член 54 и 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ-КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА БЕЗ НАДОМЕСТ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за давање на трајно користење на движни ствари - канцелариска опрема, без надомест, меѓу Министерството за економија и Министерството за надворешни работи и тоа:

- орман (90см/71см);
- орман (90см/71см);
- орман (90см/138см);
- орман (90см/138см);
- орман (90см/138см);
- рецепција (160см/80см);
- столче, марка линда;
- кабинет;
- фотеља кожна (Б 615);
- работна маса (140см/80см);
- работно столче;
- орман со стакла;
- работна маса (002);
- работно столче (0917);
- работно столче (0917);
- касета ротациона;
- маса за состаноци;
- столче статично;

- столче статично;
- столче статично;
- столче статично;
- столче статично;
- столче статично;
- столче статично;
- столче статично;
- столче статично;
- фотелја кожна;
- делл оптиплекс (г *62);
- компјутерски систем;
- теписи (белгиски).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3078/1
28 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1262.

Врз основа на член 17 од Законот за Јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97, 3/98, 86/2005 и 61/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПО ЕДЕН ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ГОСТИВАР И СКОПЈЕ

1. Се огласува именување по еден заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјата на Гостивар и Скопје.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 18 од Законот за јавното правобранителство (државјанин на Република Македонија кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во државен орган; истакнат дипломиран правник со положен правосуден испит кој ужива углед за вршење на јавно-правобранителската функција и работно искуство со потврдени резултати по положениот правосуден испит, на правни работи над три години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

Бр. 33-2813/2
28 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија од Земјоделското училиште „Димитар Влахов“, Струмица, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/06, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО ПРАВО НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ЗЕМЈОДЕЛСКОТО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“, СТРУМИЦА

Во членот 1 од Одлуката наместо бројот „182868“ треба да стои бројот „149971“, а наместо бројот „13880“ треба да стои бројот „5660“.

Бр. 19-2774/2
30 јуни 2006 година
Скопје

Од Владата
на Република Македонија

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1263.

Врз основа на член 31 и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05) и член 31 и 33 од Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 37/02, 51/03 и 85/03), Советот на Народна банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ПОСЕБНА РЕЗЕРВА ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЗАГУБИ ОД ПРЕЗЕМЕНИ СРЕДСТВА ПО ОСНОВ НА НЕ-НАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишуваат критериумите за издвојување посебна резерва за потенцијални загуби од преземени средства по основ на ненаплатени побарувања.

2. Во смисла на оваа одлука, под преземени средства се подразбираат сите материјални средства (имот во земјиште, згради, опрема и слично) и други вредности кои се преземени по основ на ненаплатени побарувања, со исклучок на преземените хартии од вредност и удели.

3. Одредено средство се смета за преземено во моментот на стекнување правен основ за запишување на сопственоста.

II. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ПОСЕБНА РЕЗЕРВА

4. Во моментот кога одредено средство се смета за преземено, се евидентира по почетната сметководствена вредност на преземеното средство на соодветната сметка за преземени материјални средства и други вредности по основ на ненаплатени побарувања.

Почетната сметководствена вредност го претставува помалиот износ од проценетата вредност на преземеното средство и набавната вредност на преземеното средство.

Проценетата вредност се определува од страна на овластен проценител. Банката е должна да обезбеди проценка на преземеното средство во моментот на преземањето на средството.

По исклучок на став 3 од оваа точка, за преземени средства чија набавна вредност е помала од 1.000.000 денари, проценетата вредност може да биде определена и од друго лице овластено со закон.

Набавната вредност е вредноста којашто е наведена во актот донесен од страна на надлежен орган од кој произлегува правниот основ за стекнување со правото на сопственост.

5. Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, банката е должна да обезбеди проценка на вредноста на преземеното средство извршена од страна на овластен проценител.

6. На истекот на секоја година во текот на првите 5 години од преземањето на средството, банката е должна, да издвојува посебна резерва за потенцијални загуби во износ од 10% од почетната сметководствена вредност. На истекот на шестата и седмата година од преземањето на средството, банката е должна да издвојува посебна резерва во износ од 25% од почетната сметководствена вредност. Банката е должна да издвои 100% посебна резерва за преземените средства по изминување на седум години од моментот на нивното преземање.

Доколку согласно со извршената проценка од точка 5 од оваа одлука, проценетата вредност е пониска од износот на почетната сметководствена вредност намалена за кумулираниот износ на издвоена посебна резерва, банката е должна да издвои дополнителен износ на посебна резерва до износот на проценетата вредност.

7. Со отпочнувањето на примената на оваа одлука, банката е должна да издвојува посебна резерва за затекнатите преземени средства, според должината на временскиот период во кој средството е евидентирано како преземено по основ на ненаплатено побарување, и тоа:

- 10% од вредноста по која е евидентирано средството, доколку временскиот период изнесува од една до две години од моментот на преземање на средството;
- 20% од вредноста по која е евидентирано средството, доколку временскиот период изнесува од две до три години од моментот на преземање на средството;
- 30% од вредноста по која е евидентирано средството, доколку временскиот период изнесува од три до четири години од моментот на преземање на средството;
- 40% од вредноста по која е евидентирано средството, доколку временскиот период изнесува од четири до пет години од моментот на преземање на средството;
- 50% од вредноста по која е евидентирано средството, доколку временскиот период изнесува од пет до шест години од моментот на преземање на средството;
- 75% од вредноста по која е евидентирано средството, доколку временскиот период изнесува од шест до седум години од моментот на преземање на средството;
- 100% од вредноста по која е евидентирано средството, доколку временскиот период изнесува над седум години од моментот на преземање на средството.

Банката го врши издвојувањето на посебната резерва од став 1 на оваа точка на полугодишна основа, почнувајќи од 30.06.2007 година, во износ од 10% од обврската за издвојување посебна резерва согласно со став 1 од оваа точка. Банката е должна да го издвои целиот износ на посебна резерва за затекнатите преземени средства најдоцна до 31.12.2011 година.

III. РЕГУЛАТОРЕН ТРЕТМАН

8. При утврдување на лимитите од член 39 од Законот за банките, се зема предвид нето-вредноста на преземеното средство кое се вклучува во тие лимити.

Нето-вредноста на преземеното средство ја претставува почетната сметководствена вредност, намалена за износот на издвоена посебна резерва.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

9. Народна банка на Република Македонија ги пропишува Упатството и образецот на извештајот за спроведување на оваа одлука.

10. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на банките се применуваат и на штедилниците во Република Македонија.

11. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2007 година.

О.бр.02-15/VI-1/2006
29 јуни 2006 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

1264.

Врз основа на член 31 и 33 од Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 63/2000, 37/02, 51/03 и 85/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), Советот на Народна банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА АКТИВНИТЕ БИЛАНСНИ И ВОНБИЛАНСНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ

1. Во Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 - пречистен текст), се вршат следниве измени и дополнувања:

1. Во Глава I точка 6, заградите и зборовите: („Сл. весник на РМ“ бр. 63/2000) и („Сл. весник на РМ“ бр. 28/2001), се бришат.

2. Во Глава II точка 7 по алинеја 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- изложеноста на комитентот на ризик на девизниот курс;“

Алинеите 5 и 6 стануваат алинеи 6 и 7.

3. Во Глава II точка 8 после ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

По исклучок на став 1 од оваа точка, банката може да врши класификација на кредитните изложености кои се дел од портфолио на мали кредити, согласно со глава IV од оваа одлука.

4. Во Глава II точка 11 потточка а) алинеја 3, бројот: „14“ се менува со бројот: „13“.

5. Во Глава II точка 11 потточка в) алинеја 4, бројот: „21“ се менува со зборовите: „23 став 1 алинеја 2“.

6. Во Глава III точка 16 алинеја 1, бројот: „0“ се менува со бројот: „1“.

7. Во Глава III точка 17, после ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок на точка 16 алинеја 1 од оваа одлука, банката не пресметува потенцијални загуби за побарувања од Народна банка на Република Македонија и од Република Македонија, за кредитна изложеност спрема првокласна банка и кредитна изложеност обезбедена со првокласен инструмент, класифицирани во ризична категорија А.“

8. Глава IV се менува и гласи:

„IV. ПОРТФОЛИО НА МАЛИ КРЕДИТИ

21. Во смисла на оваа одлука, портфолиото на мали кредити се состои од кредитни изложености, чиј поединечен износ не надминува:

- 1.000.000 денари, кај банка која има актива поголема од 15 милијарди денари;
- 750.000 денари, кај банка која има актива помеѓу 10 и 15 милијарди денари;
- 500.000 денари, кај банка која има актива помеѓу 5 и 10 милијарди денари;
- 250.000 денари, кај банка која има актива помала од 5 милијарди денари.

За вклучување во портфолиото на мали кредити, банката може да утврди и понизок износ на поединечна кредитна изложеност од износите од став 1 од оваа точка.

Банката е должна да донесе и да спроведе политика и процедури за одобрување и следење на кредитните изложености коишто се дел од портфолиото на мали кредити.

22. Кредитните изложености коишто се дел од портфолиото на мали кредити се класифицираат во ризичните категории од глава II точка 11 од оваа одлука, врз основа на следниве критериуми:

- редовност во измирувањето на достасаните обврски спрема банката;
- квалитет и вредност на обезбедувањето;
- покриеност на кредитната изложеност со редовни приливи (на пример: однос помеѓу приливите по основ на месечна плата и износот на дозволеното пречекорување по тековни сметки).

Банката може да ги применува критериумите од став 1 од оваа точка на портфолиото на мали кредити доколку неговиот вкупен износ не надминува 25% од вкупната кредитна изложеност на банката.

Банката е должна да ја врши класификацијата на делот од портфолиото на мали кредити кој го надминува лимитот од став 2 од оваа точка, согласно со точка 8 став 1 од оваа Одлука, односно да ја класифицира кредитната изложеност спрема секој поединечен комитент.

Доколку кредитните изложености коишто се дел од портфолиото на мали кредити се класифицираат само според редовноста во измирувањето на достасаните обврски, банката ги користи критериумите за класификација утврдени во точка 11, и тоа: потточка а) алинеја 2, потточка б) алинеја 2, потточка в) алинеја 7, потточка г) алинеја 8 и потточка д) алинеја 1. Банката е должна, кредитните изложености класифицирани во ризични категории А, Б и В, кај кои уплатата по основ на достасаниот износ е помала од 80% од тој износ, да ги прекласифицира во полоша ризична категорија.

По исклучок на став 5 од оваа точка, доколку при класификација на портфолиото на мали кредити банката, покрај критериумот од став 1 алинеја 1 ги користи и критериумите од став 1 алинеја 2 и 3 од оваа точка, во политиката од точка 21 став 2 од оваа одлука детално ја утврдува методологијата за примена на овие критериуми при класификација на портфолиото на мали кредити. Методологијата за класификација на портфолиото на мали кредити задолжително содржи:

- стапки на наплата за секоја ризична категорија, кои банката ги утврдува врз основа на расположливите историски податоци за кредитните изложености кои се дел од ова портфолио;

- сегментација на портфолиото на мали кредити според сродност (на пример, исто обезбедување, ист извор на отплата, иста категорија кредити и слично).

Банката е должна, најмалку еднаш годишно, да врши тестирање на реалноста на утврдената методологија од став 5 од оваа точка, преку нејзина споредба со вистинските стапки на наплата по одделни ризични категории остварени во периодот од една година пред извршеното тестирање. Тестирањето треба да опфати репрезентативен примерок од најмалку 30% од секој сегмент на портфолиото на мали кредити за секоја ризична категорија. Методологијата на банката за класификација на портфолиото на мали кредити се смета за адекватна доколку во 95% од тестираните случаи не е утврдена разлика помеѓу дефинираните и остварените стапки на наплата. Во спротивно, банката е должна веднаш да изврши ревидирање на методологијата за класификација на портфолиото на мали кредити.

За извршеното тестирање и добиените резултати, задолжително се известува Управниот одбор на банката и Народна банка на Република Македонија.“

9. Глава V се менува и гласи:

„ V. УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

23. Банката е должна да воспостави систем на управување со кредитниот ризик на кој е изложена во своето работење, кој треба да ги содржи следниве елементи:

- дефинирање на процесот на одобрување кредитни изложености;

- водење кредитни досиеја за секој комитент на банката, согласно со Упатството за водење кредитни досиеја;

- мерење и следење на кредитните изложености заради утврдување на преземеното ниво на кредитен ризик и нивно распоредување во соодветни ризични категории, што подразбира следење на извршувањето на договорните обврски, следење на промените во вредноста на обезбедувањето и слично;

- дефинирање лимити на кредитна изложеност, во согласност со одредбите на Законот за банките, по одделни категории комитенти, дејности, валутна структура, како и делегирање овластувања на лицата и органите вклучени во процесот на кредитното одобрување;

- функционирање на системот на внатрешна контрола и непречено спроведување на активностите од страна на внатрешната и надворешната ревизија;

- воспоставување и развивање информативен систем што ќе овозможи навремено и континуирано мерење, следење, контрола и известување за потребите за управување со кредитниот ризик;

- дефинирање на надлежностите и одговорностите на органите на управување на банката и на задачите и одговорностите на соодветните организациски делови во банката кои се надлежни за управување со кредитниот ризик.

Заради спроведување на одредбите од став 1 на оваа точка, банката е должна да донесе и да спроведе политика за управување со кредитниот ризик на кој е изложена во своето работење, како и политика за управување со ризикот на земја.

24. Со примена на мерилата и критериумите пропишани со оваа одлука, банката е должна да ја класифицира кредитната изложеност спрема нејзините комитенти најмалку на тримесечна основа, како и во моментот на одобрување на кредитна изложеност.

25. Народна банка на Република Македонија преку непосреден надзор ги проверува класификацијата извршена од страна на банката и методологијата за класификација на портфолиото на мали кредити.

Врз основа на теренски контроли и вонтеренско следење на работењето на банката, Народна банка на Република Македонија може да и наложи на банката да изврши измена на ризичната категорија на одредени нејзини комитенти и на методологијата за класификација на портфолиото на мали кредити.“

10. Во Глава VI точка 30 се менува и гласи:

„Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на банките се применуваат и на штедилниците, освен одредбите предвидени во глава IV. “

II. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 31.03.2007 година.

О.бр.02-15/VI-2/2006

29 јуни 2006 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
Република Македонија
Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

1265.

Врз основа на член 27 став 1 од Законот за девизно работење („Службен весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), Советот на Народна банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИ МОЖАТ ДА ВРШАТ НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО ТРАНСАКЦИИТЕ СО НЕРЕЗИДЕНТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се определуваат начинот и условите под кои трговските друштва, трговци поединци и подружници на странски правни лица во Република Македонија (во понатамошниот текст: резиденти), можат да вршат наплати и плаќања во ефективни странски пари

во трансакциите со нерезиденти и документацијата која се поднесува до овластените банки за вршење на платен промет со странство (во понатамошниот текст: овластената банка) и до Народна банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народна банка).

2. При вршењето на наплати и плаќања во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти, резидентите и овластените банки од точка 1 на оваа одлука се должни да се придржуваат кон прописите со кои се регулира спречувањето на перење пари.

II. УСЛОВИ И НАЧИН ПО КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ВРШАТ НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО ТРАНСАКЦИИТЕ СО НЕРЕЗИДЕНТИ

3. Резидентите можат да вршат наплата во ефективни странски пари од нерезиденти само по основ на:

- а) извоз на стоки и услуги;
- б) продавање на домашна и странска стока на физички лица во слободна царинска продавница;
- в) снабдување на странски воздухоплови со гориво и мазиво;
- г) давање услуги на странски лица во возовите, колите за спиење и вагон ресторани;
- д) приредување посебни игри на среќа во играчница на странски физички лица;
- ѓ) продавање прехранбени и други потребни производи на патниците во воздухопловот;
- е) вршење аеродромски услуги;
- ж) давање услуги и вршење на наплата по основ на друмски такси и патарини, гранично осигурување и дезинфекција на моторни возила од странски физички лица.

4. Резидентите од точка 3 став 1 потточка б), г) и ѓ) на оваа одлука, можат во својата благајна да држат ефективни странски пари најмногу до 5% од просечниот дневен промет во минатиот месец.

5. Резидентите кои вршат услуги во меѓународниот стоков и патнички промет, можат во благајната да држат ефективни странски пари во висина на просечните месечни трошоци од претходната година утврдени врз основа на книговодствени податоци и истите можат да ги користат за службените патувања на работниците во странство како и за плаќање на други трошоци во врска со транспортното средство или предвидените месечни трошоци за тековната година.

При службеното патување во странство работниците од став 1 на оваа точка, за изнесувањето на ефективните странски пари кај царинските органи приложуваат патен налог и потврда од резидентот во која се назначени: име и презиме на работникот, износ и вид на ефективни странски пари.

Резидентите се должни да водат регистар на издадените потврди.

6. Резидентите можат да вршат плаќања во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти, по основ на увоз на стоки и услуги, врз основа на издадени одобренија од Народна банка во случај кога плаќањето не може да се изврши преку банка.

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА ДО ОВЛАСТЕНА БАНКА И ДО НАРОДНА БАНКА

7. Ефективните странски пари наплатени врз основа на точка 3 на оваа одлука, овластената банка ќе ги прими по доставување на следната документација:

- а) за извоз на стоки:
 - единствен царински документ за извоз или склучен договор за извоз кој предвидува авансна наплата;
- б) за извоз на услуги:
 - фактура за извршена услуга или склучен договор за извоз кој предвидува авансна наплата;
 - меѓународен товарен лист - ЦМР за транспортни услуги како доказ дека услугата е извршена од резидентот кој ја уплатува ефективната. Доколку преку ЦМР-от не мо-

же да се идентификува називот на транспортерот, овластената банка е должна да побара фотокопија од сообраќајните дозволи за да утврди дали наведените броеви на регистарските таблички на возилата наведени во ЦМР-от се сопственост на транспортерот кој ја извршил услугата.

Во случаите кога резидентот ја извршува услугата со возила земени под закуп или на користење, на овластената банка и се приложува и примерок од договорот за закуп, односно договор за користење на возилата.

в) за вршење на активностите од точка 3 став 1 потточка б) и ѓ):

- одобрение од Царинска управа на Република Македонија за отворање на слободна царинска продавница или за продажба во воздухоплови на прехранбени производи и други потребни производи на патниците во воздухопловот.

г) за вршење на активностите од точка 3 став 1 потточка в):

- единствен царински документ со вид на трансакција снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај.

д) за вршење на активностите од точка 3 став 1 потточка г):

- доказ за сопственост на шински возила со коли за спиење и вагон ресторани.

- во случаите кога резидентот ја извршува услугата со шински возила со коли за спиење и вагон ресторани земени под закуп или на користење, на овластената банка и се приложува примерок од договорот за закуп, односно договор за користење на возилата.

ѓ) за вршење на активностите од точка 3 став 1 потточка д):

- лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница, издадена од Владата на Република Македонија во која има одредба дека уплатите во играчницата можат да се вршат и во странска валута;

е) за вршење на активностите од точка 3 став 1 потточка е):

- документ за извршена услуга.

ж) за вршење на активностите од точка 3 потточка ж):

- договор со надлежен државен орган или друга надлежна државна институција со кој резидентот се овластува да врши наплата на друмски такси и патарини односно наплата по основ на дезинфекција на моторни возила;

- за вршење на активности за гранично осигурување, извод од трговскиот регистар, кој треба да биде издаден со датум не постар од 1 година, во кој е наведено дека трговското друштво има дејност за вршење на работи на осигурување.

8. Ефективните странски пари наплатени по основите од точка 3 на оваа одлука, резидентите се должни да ги внесат на својата сметка во овластена банка, во рок од два работни дена од приемот на ефективната.

9. Овластената банка на резидент ќе му исплати ефективни странски пари од својата сметка на месечна основа, по основ на одредбите од точка 5 на оваа одлука врз основа на следната документација:

- пресметка за просечните месечни трошоци од претходната година, утврдени врз основа на книговодствени податоци, потребни за службените патувања на работниците во странство како и за плаќање на други трошоци во врска со транспортното средство односно пресметка на предвидени месечни трошоци за тековната година, доколку друштвото почнува за прв пат со таа дејност;

- сообраќајни дозволи како доказ за поседување на сопствени возила или возила во закуп.

Во случаите кога резидентот ја извршува услугата со возила земени под закуп или на користење, на овластената банка и се приложува и примерок од договорот за закуп, односно договор за користење на возилата.

10. За добивање на одобрение согласно точка 6 од оваа одлука, до Народна банка се поднесува следната документација:

а) за увоз на стоки:

- доказ дека резидентот е запишан во трговскиот регистар со дејности кои опфаќаат и надворешно трговско работење. Изводот од трговскиот регистар треба да биде издаден со датум не постар од 1 година;

- единствен царински документ за увоз;

- документ од централната банка или друга надлежна институција на државата од која е извршен увозот на стоката, од кој може да се утврди дека банкарскиот систем на земјата кон која би се вршело плаќањето не овозможува безготовински трансфер на пари.

б) за увоз на услуги:

- доказ дека резидентот е запишан во трговскиот регистар за вршење на услуги од соодветната дејност. Изводот од трговскиот регистар треба да биде издаден со датум не постар од 1 година;

- фактура за извршена услуга;

- документ од централната банка или друга надлежна институција на државата од која е извршен увозот на услугата, од кој може да се утврди дека банкарскиот систем на земјата кон која би се вршело плаќањето не овозможува безготовински трансфер на пари.

11. Документацијата која е потребна за добивање на одобрение, за внесување или подигање на ефективните странски пари и која во смисла на оваа одлука се доставува кај Народна банка и овластените банки, треба да биде доставена во оригинал или заверена фотокопија од страна на овластено лице (нотар), а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен судски преведувач.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

12. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите под кои резидентите при работењето со нерезиденти можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари (“Службен весник на РМ” бр.53/02, 98/02, 30/04 и 64/06).

О.бр.02-15/VI-3/2006

29 јуни 2006 година на Советот на Народна банка на Скопје Република Македонија

Претседател
Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

1266.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), а во врска со член 11 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија” бр. 19/04 и 109/05) Советот на Народна банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ ПЛАН ЗА НАБАВКИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2006 ГОДИНА

1. Во точка 1 од Одлуката за усвојување План за набавки на Народна банка на Република Македонија за 2006 година (“Службен весник на РМ” бр.117/05 и 62/06) износот “377.101.464,00 денари” се заменува со износот “384.831.464,00 денари”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

О.бр.02-15/VI-4 /2006

29 јуни 2006 година на Советот на Народна банка на Скопје Република Македонија

Претседател
Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

1267.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05) и точка 4 од Планот за инвестиции на Народна банка на Република Македонија за 2006 година П.И.бр.02-15/XI-2/2005 година, Советот на Народна банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ПЛАНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2006 ГОДИНА

1. Точка 1 од Планот за инвестиции на Народна банка на Република Македонија за 2006 година се менува и гласи:

“1. Планот за инвестиции на Народна банка на Република Македонија за 2006 година (во натамошниот текст: План за инвестиции) изнесува 258,871 илјади денари и се состои од:

Во илјади денари

I.Започнати инвестиции во претходни години со очекувана реализација во 2006 година

120,377

A. Информациона опрема и системи

100,011

B. Машини и опрема

11,372

B. Градежни објекти

8,994

II. Планирани инвестиции во основни средства за кои што треба да отпочне постапка за набавка во 2006 година

138,494

Г. Информациона опрема и системи

54,844

Д. Машини и опрема

43,080

Г. Градежни објекти

40,570

III.ВКУПНИ ИНВЕСТИЦИИ (I+II)

258,871

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

О.бр.02-15/VI-5/2006

29 јуни 2006 година на Советот на Народна банка на Скопје Република Македонија

Претседател
Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Врз основа на член 63 од Законот за данокот на добивка - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/06), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2006 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари - јуни 2006 година во однос на просечните цени на мало во 2005 година изнесува 3,3%.

Директор,
Апостол Симовски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СО ГОЛЕМО НАМАЛЕНИЕ НА ИЗДАНИЈАТА

Р.бр	Изданија	Цена	Р.бр	Изданија	Цена
1	Изборен законик, 2006	300,00	в)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита.	350,00
2	Закон за стечај, 2006 од д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и предметен регистар)	600,00	г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот, Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата)	350,00
3	Збирка на прописи од областа на судството, (Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006	400,00	д)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	1.200,00
4	Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	500,00	11	Збирка на прописи (редакциска) (Законите за: градење; за просторно и урбанистичко планирање; за животната средина), 2005	350,00
5	Закон за општата управна постапка (со коментар) Проф. д-р С. Гелевски, 2005	500,00	12	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	100,00
6	Кривичен законик од проф. д-р Методија Каневчев (со кратки упатства, објаснувања и регистар на поимите), 2005	600,00	13	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови), 2004	400,00
7	Закон за работните односи (редакциска збирка, 2005)	400,00	14	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	200,00
8	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX), 2005 на македонски јазик (тврд повез) мал формат	150,00	15	Закон за јавните набавки, 2004 (со подзаконските акти)	100,00
9	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX), 2005 на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат	300,00	16	Закон за спречување на корупцијата Со Закони за ратификација на конвенции Д-р Ј. Пројевски (со објаснувања), 2002	100,00
10	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		17	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и обрасци) Д-р С. Георгиевски, 2000	200,00
а)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст).	400,00	18	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стоев, М-р М. Лазарова – Трајковска, 1998	150,00
б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност).	300,00	19	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година	4.000,00
			20	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година	1.000,00
			21	Регистар на прописи на РМ	3.700,00
			22	WEB - базата на прописи од 1945 до денес. www.slvesnik.com.mk	

П О Р А Ч К А Б Р. 80

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2006 година. (М.П.) _____

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СО ГОЛЕМО НАМАЛЕНИЕ ИЗДАНИЈАТА

Изданија	Цена
1. Изборен законик, 2006	300,00
2. Закон за стечај, 2006 од д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и предметен регистар)	600,00
3. Збирка на прописи од областа на судството, 2006 Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители.	400,00
4. Закон за трговските друштва со вовед, 2004	500,00
5. Закон за општата управна постапка (со коментар) Проф. д-р С. Гелевски, 2005	500,00
6. Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови), 2004	400,00
7. Кривичен законик од проф. д-р Методија Каневчев (со кратки упатства, објаснувања и регистар на поимите), 2005	600,00
8. Закон за работните односи (редакциска збирка, 2005)	400,00
9. Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX), 2005 на македонски јазик (тврд повез) мал формат	150,00
10. Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX), 2005 на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат	300,00

П О Р А Ч К А Б Р. 80

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќа по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2006 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622

